

Архивски број: 03-314/1

Датум: 22-01-2025

РАМКОВНА СПОГОДБА

за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на систем за греење,
ладење и вентилација

Склучена помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана
Димитриеска-Кочоска, министер за финансии во натамошниот текст: договорен
орган и
2. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ПЛУС ДОО Скопје
со седиште на ул. „Коле Неделковски“ бр.22 во Скопје, претставувано од Владимир
Митревски, управител во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 1

Предмет на оваа рамковна спогодба е набавка на услуги - одржување и сервисирање на системот за греење, ладење и вентилација, по спроведената поедноставена отворена постапка со склучување на рамковна спогодба со еден економски оператор, по број на оглас 21601/2025.

Предметот на оваа рамковна спогодба ги опфаќа услугите за одржување и сервисирање на уредите за греење, ладење и вентилација, како и замена на резервни делови по потреба и по барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на оваа рамковна спогодба, носителот на набавката ќе ја извршува согласно со техничките спецификации (Прилог 1) и понудата на носителот на набавката (Прилог 2), кои се составен дел на оваа рамковна спогодба.

II. ВРЕДНОСТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 2

Единечните цени за извршување на услугите од член 1 на оваа рамковна спогодба се утврдени во понудата на носителот на набавката која е составен дел на оваа рамковна спогодба (Прилог 2).

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во понудата на носителот на набавката (Прилог 2) е содржана цената на резервниот дел кој се



набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот, цена на работен час (трошоци за работна рака), во која се вклучени: работа во редовно работно време (8-16 часот), вон работно време (16-24 часот), ноќни смени, викенд и празник, патните/транспортни трошоци, трошоците за монтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Вкупната максимална вредност на оваа рамковна спогодба без пресметан данок на додадена вредност изнесува 1.000.000,00 денари.

Данокот на додадена вредност изнесува 180.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на оваа рамковна спогодба со пресметан данок на додадена вредност изнесува 1.180.000,00 денари.

Вкупната вредност на оваа рамковна спогодба ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, при што истата не смее да ја надмине максималната вредноста со пресметан данок на додадена вредност.

Договорниот орган не е обврзан да го искористи целиот износ на максималната вредност на оваа рамковна спогодба.

Член 3

Цената за резервен дел кој не е предвиден во понудата на носителот на набавката (Прилог 2), ќе се фактурира според набавната цена на резервниот дел со пресметана трговска маржа од максимум 15% сметано од набавната цена на делот, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

За замена на резервен дел кој не е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2), носителот на набавката е должен да понуди цена за истиот со трговска маржа која е утврдена во став 1 на овој член.

За докажување на висината на маржата носителот на набавката ќе биде должен да достави и примерок од фактура од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот или друг доказ со кој може да ја докаже набавната цена, со дополнителни информации кои се дел од набавната цена.

При реализација на рамковната спогодба не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на носителот на набавката (Прилог 2) ќе бидат фиксни за целото времетраење на оваа рамковна спогодба.



III. ВАЖНОСТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 4

Рамковната спогодба важи за период од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишувањето на спогодбата од двете договорни страни или до целосно искористување на максималната вредност на оваа рамковна спогодба, во зависност од тоа што прво ќе настане.

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИ

Член 5

Предметот на рамковната спогодба го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- Одржување и сервисирање на уредите за греење, ладење, вентилација и тоа:

- Испитување и проверка на опрема со цел дијагностицирање на постоечки дефект;
- Корективно одржување од 8-16 ч., корективно одржување од 16-24 ч. и во ноќна смена, викенд и празници кое опфаќа:

- Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел;
- Отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2) кон рамковната спогодба);
- Отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кој не е наведен во понудата на носителот на набавката - Прилог 2) и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката понуда на носителот на набавката (Прилог 2).



V. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 6

Договорните страни се согласни извршувањето на секоја услуга која е предмет на оваа рамковна спогодба задолжително да се одвива на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за замена на резервни делови кои не се наведени во понудата на носителот на набавката (Прилог 2);
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од страна на носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга.

Барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга

Член 7

Доколку договорниот орган има потреба од извршување на услуга со замена или без замена на резервен дел, задолжително се обраќа до носителот на набавката (писмено или преку електронска пошта, или во ретки случаи усно во зависност од итноста со барање да ја изврши бараната услуга, односно да му се издаде предлог-пресметка/понуда/известување за извршување на услугата).

По искажување на усното барање задолжително следи доставување на писмена порачка во рок од 7 (седум) работни денови.

Издавање на предлог-пресметка/понуда од носителот на набавката

Член 8

Носителот на набавката е должен на барање на договорниот орган да издаде предлог-пресметка (понуда) за замена на резервен дел кој не е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2), најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на приемот на барањето кај носителот на набавката.

Носителот на набавката во предлог - пресметката (понуда) задолжително наведува:

- опис на услугата што треба да се изврши, цена на резервен дел со пресметана трговска маржа од максимум 15% од набавната цена на делот, во



прилог со примерок од фактурата од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот или друг доказ со кој може да ја докаже набавната цена, со дополнителни информации кои се дел од набавната цена;

- барањето од договорниот орган;
- рок во кој ќе ја изврши конкретната услуга, сметано од денот на прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2) треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

- цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;
- трговска марка која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;
- цена на работен час (трошоци за работна рака), во која ќе бидат вклучени: работа во редовно работно време (8-16 ч.), вон работно време (16-24 ч.) или ноќна смена, викенд и празници, патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтиража и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Набавната цена на делот кој се заменува е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел кој не е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2).

Работен час во врска со извршувањето на услугите - предмет на оваа рамковна спогодба е работниот час потребен за извршување на бараната услуга независно од бројот на ангажирани лица за извршување на услугата.

При составување на понудата, носителот на набавката треба да ги прикаже сите наведени елементи на цената на понудениот дел.

Утврдувањето на рокот во кој носителот на набавката ќе ја изврши конкретната услуга е должен да го врши врз основа на реална проценка за времето потребно да се изврши услугата.

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во понудата на носителот на набавката (Прилог 2) е содржана цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот, како и патни/транспортни трошоци.

При замена на резервен дел од понудата на носителот на набавката (Прилог 2), покрај цената на резервниот дел при реализација на услугата посебно се искажува цената на резервниот дел и цената за работен час (за онолку работни



часови колку што се потребни зависно од периодот во кој е извршено одржувањето 8-16 ч. ,16-24 ч. или ноќна смена, викенд и празници) согласно единечната цена за час за корективно одржување од понудата на носителот на набавката (Прилог 2).

Работните часови за корективно одржување 8-16 ч. ,16-24 ч. или ноќна смена, викенд и празници од понудата на носителот на набавката (Прилог 2), се однесуваат на замена на резервен дел (за деловите кои се наведени во понудата на носителот на набавката, како и за деловите кои не се наведени во понудата на носителот на набавката).

Писмено одобрение од договорниот орган

Член 9

Договорниот орган е должен да ја разгледа предлог-пресметката (понудата), да провери дали истата е во согласност со оваа рамковна спогодба и врз основа на процена на оправданоста за извршување на услугата дава одобрение на носителот на набавката.

Носителот на набавката ќе пристапи кон извршување на услугата само по добивање на писмено одобрение дадено од договорниот орган.

Член 10

По исклучок од член 9 на оваа рамковна спогодба, во итни случаи, договорниот орган може да му даде на носителот на набавката усно одобрение за извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен да пристапи кон извршување на услугата за која е дадено усно одобрување и истото да го констатира во работниот налог.

Договорниот орган по даденото усно одобрување задолжително доставува писмено одобрување до носителот на набавката, во рок од 7 (седум) работни дена.

За лицата кои можат да дадат усно одобрување во итни случаи договорниот орган ќе го извести носителот на набавката по потпишување на оваа рамковна спогодба.

Извршување на услугата од носителот на набавката

Член 11

Носителот на набавката е должен по доставеното барање од договорниот орган, а во итни случаи и по усно барање од страна на договорниот орган, да пристапи кон извршување на услугата и да изврши замена на резервни делови од понудата на носителот на набавката (Прилог 2).



Носителот на набавката е должен по добиеното одобрение од страна на договорниот орган да пристапи кон извршување на услугата за која ја издал предлог-пресметката (понудата).

Доколку во текот на извршување на одобрената услуга, носителот на набавката утврди дека е потребна дополнителна интервенција, тој е должен да направи дополнување на предлог-пресметката и истата да ја достави на одобрување до договорниот орган, а по добиеното одобрение да ја изврши дополнителната услуга.

Работен налог за извршена услуга

Член 12

Носителот на набавката се обврзува дека за секоја извршена интервенција ќе издава работен налог, кој треба да биде потпишан со полно име и презиме од страна на определени лица од носителот на набавката и договорниот орган.

Работниот налог е потребно да ги содржи минимум следните податоци: датум и време на почеток и завршување на услугата, опис на извршената услуга, промена и опис на резервен дел (доколку е сменет дел) со количини и други податоци кои се потребни за потврдување на реализираната услуга.

VI. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 13

Носителот на набавката се обврзува да интервенира на повик од страна на лице определено за реализација на рамковната спогодба кај договорниот орган (писмено или телефонски - исклучиво во случај на итна потреба) во рок не подолг од 2 часа (24/7/365) и да го санира или отстрани дефектот во најкраток можен рок, но не подолго од 3 (три) работни дена од денот на добиениот повик, освен ако за таа санација не е потребна промена на резервен дел.

Во случај на барање за издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови кои не се наведени во понудата на носителот на набавката (Прилог 2), носителот на набавката е должен предлог-пресметката (понуда)/известување да ја достави до договорниот орган во рок од 5 работни дена од денот на приемот на барањето кај носителот на набавката.

Рокот почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен набавката и вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.



Рокот за извршување на услуга кога има потреба од замена на резервен дел кој е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог 2), а го има на лагер во земјава изнесува 5 работни дена од денот на приемот на барањето.

Член 14

Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои дошле при извршување на предметот на оваа рамковна спогодба, да постапуваат согласно со одредбите од оваа рамковна спогодба и во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

VII. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 15

Договорниот орган плаќањето за предметната набавка ќе го изврши во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата за извршена услуга кон која треба да има приложено уредно потпишан работен налог со полно име презиме за извршената услуга од определените лица за следење на реализација на оваа рамковна спогодба од двете договорни страни, предлог пресметка/понуда и согласност од договорниот орган за резервниот дел на кој се однесува фактурата (за резервни делови кои не се наведени во понудата на носителот на набавката - Прилог2).

Во случај на замена на резервен дел, кој не е наведен во понудата на носителот на набавката (Прилог2), носителот на набавката кон фактурата покрај предлог пресметка/понуда и согласност од договорниот орган за резервниот дел на кој се однесува фактурата, задолжително приложува и примерок од фактурата на испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник на производителот на деловите или друг доказ со кој може да ја докаже набавната цена, со дополнителни информации кои се дел од набавната цена.

Фактурата за плаќање за извршената услуга се доставува на договорниот орган на следнава адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12, 1000 Скопје.

Доколку фактурата не е комплетна и/или отстапува од одобрената предлог - пресметка (понуда), фактурата нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката заради докомплетирање или доставување на исправна фактура.



VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 16

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на рамковната спогодба да пристапи кон нејзина реализација и да ги извршува обврските стручно и квалитетно придржувајќи се кон прифатените услови дефинирани во техничките спецификации кои се составен дел на оваа рамковна спогодба (Прилог 1).

По склучување на оваа рамковна спогодба, носителот на набавката е должен да му достави на договорниот орган список на лица кои ќе бидат задолжени за реализација на услугата - предмет на рамковната спогодба.

Член 17

Носителот на набавката е особено должен:

- да обезбеди ефикасно и навремено извршување на рамковната спогодба, придржувајќи се кон барањата од договорниот орган;
- да дава соодветни препораки за решавање на секој проблем кој би се појавил во текот на реализација на рамковната спогодба;
- да му се укаже на договорниот орган за било која неправилност во врска со функционирањето на опремата - системот предмет на спогодбата;
- во рамките на извршувањето на своите обврски да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на рамковната спогодба.

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на рамковната спогодба за приоритетни во секое време и да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет оваа рамковна спогодба.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потпишан со полно име и презиме од страна на двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен со вградување на деловите за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести или да даде сопствена гаранција при промена на резервниот или потрошен дел.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Член 18

Носителот на набавката е должен да ги преземе сите обврски кои произлегуваат согласно Законот за безбедност и здравје при работа и сите останати важечки прописи кои се однесуваат за заштита, безбедноста и здравјето при работа на лицата кои се ангажирани за реализација на рамковната спогодба.

Носителот на набавката е должен да се придржува кон сите технички, технолошки и противпожарни правила за целото времетраење на рамковната спогодба.

IX. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 19

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга согласно член 15 од оваа рамковна спогодба.

Договорниот орган се обврзува да определи лица за реализација на оваа рамковна спогодба и да го извести носителот на набавката.

X. ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ

Член 20

Определените лица од носителот на набавката за реализација на рамковната спогодба, задолжително потпишуваат Изјава за доверливост на информации и податоци непосредно пред извршувањето на услугата - предмет на рамковната спогодба.

Под поимот информации и податоци се подразбираат сите внатрешни и надворешни документи, спецификации, лични податоци, истражувања на пазарот или податоци за него, финансиски или маркетиншки информации, други податоци или бизнис, оперативни или технички информации, како и сите останати податоци и информации и независно дали се дадени во писмена, вербална или електронска форма и се во сопственост на договорниот орган.

Исто така, поимот информации и податоци, ги опфаќа и сите други податоци кои не се сопственост на договорниот орган, а се користат за одредени цели во работните задачи и обврски. Тука спаѓаат податоци на сите партнери, клиенти, добавувачи или било кое правно или физичко лице кое со договорниот орган има засновано деловен или било каков друг однос. Договорниот орган ги става податоците на располагање на носителот на набавката во врска со погоре наведената цел, а за непречено одвивање на работните задачи и обврски.



Член 21

Не се предмет на оваа рамковна спогодба информации кои биле или станале јавно достапни, но не како резултат на откривање од страна на носителот на набавката и на договорниот орган и без да бидат прекршени одредбите на оваа рамковна спогодба од страна на носителот на набавката што може да се докаже со писмена документација или за кои договорниот орган писмено потврдил дека се ослободени од обврска за неоткривање.

Член 22

Носителот на набавката под целосна морална, материјална и кривична одговорност, се обврзува за време на важноста на рамковната спогодба и во период од (5) пет години од датумот на нејзиното истекување или раскинување да ги чува во тајност сите информации и податоци од било која област на договорниот орган, кои ќе му бидат дадени во процесот на соработката и притоа нема да ги искористи истите за лични цели, во име на друго лице, ниту ќе ги даде на увид на трета страна.

Носителот на набавката се обврзува да ги чува во тајност сите документи и податоци кои содржат информации за договорниот орган или неговите активности, како и неговите односи со клиенти или трети лица, а кои биле подготвени или изнесени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на договорниот орган.

Член 23

Носителот на набавката може да ги открие кои било од информациите и податоците наведени во членот 20 став 2 и 3 заради постапување по писмено барање од страна на надлежен орган, со легитимна наредба врз основа на закон.

Носителот на набавката, пред да ги даде бараните податоци ќе се увери дека барањето е валидно и е во согласност со важечки закон и ќе ги открие ваквите податоци само до степен до кој тоа е барано од надлежниот орган кој има овластување да бара такво соопштување.

Член 24

За секој настан или сомневање во однос на закана за нарушување на доверливоста, интегритетот и расположливоста на податоците и информациите, носителот на набавката се обврзува веднаш писмено да го извести определеното лице кај договорниот орган.



Член 25

Носителот на набавката по писмено барање на договорниот орган веднаш ќе ги врати или уништи сите документи кои содржат податоци и информации за договорниот орган, а кои се добиени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на договорниот орган, без задржување на било какви фотокопии, изводи или друг вид на копии од нив или дел од нив. И покрај уништувањето на било кој податок и материјали носителот на набавката ќе продолжи да се придржува кон неговата обврска од оваа рамковна спогодба и други обврски кои произлегуваат од неа, за чување во тајност на сите податоци и информации кои ги создал на било кој начин, при исполнување на неговите обврски кои произлегуваат од оваа рамковна спогодба.

Член 26

Објавувањето податоци, рекламирањето или публицитетот, како и прес конференциите направени од страна на носителот на набавката во однос на оваа рамковна спогодба или вршење на заеднички деловни активности на договорните страни треба да бидат претходно одобрени од договорниот орган пред нивното спроведување.

Член 27

Одредбите од оваа глава се правно валидни и обврзувачки и кај сите вработени кај носителот на набавката кои имаат добиено овластување за користење на информациите и податоците кои се уредени со овој договор.

XI. ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 28

Договорната казна се определува во висина на 1% од вредноста на неизвршената услуга за секои три дена доцнење, но не повеќе од 5% од вредноста на неизвршената услуга.

Ако штетата што ја претрпел договорниот орган е поголема од износот на договорната казна, тој има право да ја бара разликата до целосниот надомест на штетата.

Договорниот орган не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на носителот на набавката дека го задржува своето право на договорна казна.



XII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 29

Оваа рамковна спогодба може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

Член 30

Оваа рамковна спогодба може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со оваа рамковна спогодба.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски ја раскинува рамковната спогодба, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Рамковната спогодба се смета за раскината со денот на приемот на известувањето за раскинување на рамковната спогодба.

Доколку дојде до раскинување на рамковната спогодба поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на рамковната спогодба од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 31

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да ја раскине рамковната спогодба, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 32

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да ја раскине рамковната спогодба.

XIII. ВИША СИЛА

Член 33

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од оваа рамковна спогодба до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од рамковната спогодба.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од оваа рамковна спогодба мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на рамковната спогодба, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила рамковната спогодба продолжува да се реализира.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Изменувања и дополнувања на рамковната спогодба можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на рамковната спогодба е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Рамковната спогодба може да се изменува и дополнува со анекс на рамковната спогодба потпишана од двете договорни страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 35



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

За сè што не е предвидено со оваа рамковна спогодба, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 36

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 37

Обработката на личните податоци при реализацијата на оваа рамковна спогодба ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 38

Оваа рамковна спогодба е составена во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:

Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката:

Трговско друштво за производство,
трговија и услуги ЕНЕРГО ПЛУС
ДОО Скопје

Министер за финансии

м-р Гордана Димитриеска-Кочоска

Управител

Владимир Митревски



Изработил: Мариа Ангелеска

Контролирал: Рената Николоска

Даниела Јанкова

Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска

Михајло Михајловски

Проверил: Андреј Ангеловски

Владимир Стојанов

Ирена Петковски

Согласен: д-р Андриана Матлиоска

Прилог 1 - ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Одржување и сервисирање на системот за греење, ладење, вентилација

Одржувањето на предметот на набавката ќе се врши според потребите и на барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на набавката, се врши на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови;
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга.

Предметот на набавката го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- Испитување и проверка на опрема со цел дијагностицирање на постоечки дефект;
- Корективно одржување од 8-16ч, корективно одржување од 16-24ч и во ноќна смена, викенд и празници кое опфаќа:
 - Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел;
 - Отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (кои се наведени во техничката понуда);
 - Отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кои не се наведени во техничката и финансиската понуда), и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката спецификација и листата на цени за услуги и резервни делови.

Цена на работен час за испитување и проверка на опрема во која се вклучени: патните/транспортни трошоци, сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во техничката и финансиската понуда е содржана цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот, како и патни/транспортни трошоци.

При замена на резервен дел од техничката понуда покрај цената на резервниот дел при реализација на набавката посебно се искажува цената на резервниот дел и цена на работен час (за онолку работни часови колку што се потребни зависно од периодот во кој е извршено одржувањето 8-16,16-24 или ноќна смена, викенд и празници) согласно единечната цена за час за преглед, контрола, отстранување и поправка на дефекти и замена на резервни делови од финансиската понуда.

НАПОМЕНА: Работниот час за Прегледот, контролата и отстранувањето и поправка на дефекти и замена на резервни делови се однесува и во случај на замена на резервен дел (за деловите кои се наведени во техничката понуда како и за деловите кои не се наведени во техничката понуда.

Работен час е бројот на работни часови потребен за извршување на бараната услуга независно од бројот на ангажирани лица за извршување на услугата.

Висината на трговската маржа за набавка на делот кој не е наведен во техничката и финансиската понуда, а кој треба да се замени по писмено барање на договорниот орган, потребно е да се изрази во (%) сметано од набавната цена на делот.

Набавната цена на делот е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Во зависност од потребата за вградување на резервен дел кој не е во техничката понуда, носителот на набавката треба да понуди цена за истиот со трговска маржа најмногу до 15% од набавната цена на делот. За докажување на висината на маржата носителот на набавката ќе биде должен да достави и примерок од фактура од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот или друг доказ со кој може да ја докаже набавната цена, со дополнителни информации кои се дел од набавната цена.

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести или да даде сопствена гаранција при промена на резервниот или потрошен дел.

Гарантниот рок на нововградените резервни делови изнесува минимум 1 (една) година.

Одржувањето и сервисирањето на уредот/системот треба да се врши во согласност со пропишаниот начин за сервисирање и поправки од производителот.

Вградените делови треба да бидат согласно со Македонските национални стандарди кои се во согласност со Европските стандарди. Носителот на набавката се обврзува да интервенира на повик од страна на лице определено за реализација на договорот кај договорниот орган (писмено или телефонски- исклучиво во случај на итна потреба) во рок не подолг од 2 часа (24/7/365) и да го санира или отстрани дефектот во најкраток можен рок, но не подолго од 3 (три) работни дена од денот на добиениот повик, освен ако за таа санација не е потребна промена на резервен дел.

Во случај на барање за издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови кои не се наведени во техничката и финансиската понуда, носителот на набавката е должен предлог-пресметката (понуда)/известувањето да ја достави до договорниот орган во рок кој ќе го определи договорниот орган во барањето.

Рокот почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен набавката и вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Рокот за извршување на услуга кога има потреба од замена на резервен дел кој е наведен во техничката понуда и не е од увоз а го има на лагер во земјава изнесува 5 работни дена од денот на приемот на барањето.

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести или да даде сопствена гаранција при промена на резервниот или потрошен дел.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во листата на цени за услуги и резервни делови треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

- цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;

- трговска маржа која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;

- цена на работен час (трошоци за работна рака), во која ќе бидат вклучени работа 8-16, 16-24 или ноќна смена, викенд и празници, патните/транспортни трошоци, трошоците за монтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потпишан со полно име и презиме од определени лица од страна на носителот на набавката и договорниот орган.

Доколку договорниот орган има потреба од извршување на услуга со замена или без замена на резервен дел, задолжително се обраќа до носителот на набавката (писмено или преку електронска пошта, или во ретки случаеви усно во зависност од итноста со барање да ја изврши бараната услуга, односно да му се издаде предлог-пресметка/понуда/известување за извршување на услугата.

По искажување на усното барање задолжително следи доставување на писмена порачка во рок од 7 (седум) работни денови.

Напомена: Договорниот орган по службен пат ќе изврши безбедносна проверка од надлежен орган во РСМ за лицата кои ќе ја вршат услугата од предметот на набавката дека истите ги исполнуваат условите за непречено извршување на работите во објектите на органите на државните институции врз основа на потврда издадена од МВР за извршена проверка.

ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА УРЕДИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА опфаќа извршување на следните услуги:

Одржување и сервисирање на системот за греење и ладење
Одржување на системот за топла вода и сончеви колектори
Одржување и сервисирање на клима коморите и вентилатори

1. Одржување и сервисирање на системот за греење и ладење:

1.1 Опис на системот

Систем за греење и ладење, кај истиот е монтиран најсовремен три-цевен ВРВ систем со висока ефикасност (систем со променлив проток на флуидот R410A) со надворешни модуларни единици и внатрешни касетни единици, производ од Hitachi. Модуларните единици се монтирани на пета фасада и се со капацитет од 12HP, 14HP, 16HP и 18HP кои меѓусебно се комбинираат и прават системи со поголеми капацитети. За секој кат посебно е инсталиран систем со следниот капацитет:

- ПРИЗЕМЈЕ, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 34 HP
- МЕЗАНИН, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 24 HP
- КАТ 1, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 32 HP
- КАТ 2, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 28 HP
- КАТ 3, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 26 HP
- КАТ 4, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 26 HP
- КАТ 5, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 26 HP
- КАТ 6, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 26 HP
- КАТ 7, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 36 HP
- КАТ 8, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 34 HP
- КАТ 9, НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА 28 HP

Внатрешните касетни единици се со капацитет од 1.0 HP, 1.5 HP и 2.0 HP. Системот овозможува истовремено во една просторија да се вклучи греење а во друга ладење, со што се заштедува енергија, а дополнителна заштеда на енергија се добива со исклучување на касетната единица во случај кога ќе се отвори прозор.

Инсталацијата за одведување на кондезатот од касетните единици се води по четири вертикали од челични цевки со изолација кои се наоѓаат во шахтите и се спојуваат на атмосферската канализација.

За надополнување на трансмисионите губитоци при зимскиот режим на работа и одведување на добивките на топлина при летниот режим на работа во сите простории, со исклучок на санитарните и помошни простории, е вграден троцевен ВРВ систем за греење и ладење со висока енергетска ефикасност. На објектот на Министерството за финансии се вградени 263 внатрешни единици и 34 надворешни модули од ВРВ системот на производителот HITACHI. Внатрешните единици се со големини 1.0, 1.5, 2.0 HP, а надворешните модули се од 10, 12, 14, 16, 18 HP.

Надворешните модули се споени во целина од 3 поединечни модули до вкупно 50 HP. Нивната цел е да ја извршат функцијата за греење и ладење на просториите во зградата, и да се изврши кондиционирање на воздухот во внатрешноста на 6 клима комори на проектираните вредности. Внатрешните касетни единици (испарувач) се поврзани на три-цевен бакарен дистрибутивен систем. Основниот машински проект за термотехничките инсталации во објектот, согласно потребите за климатизација врши климатизација со директна експанзија преку систем на променлив проток на медиумот-еколошки фреон. Флексибилноста на системот дополнително ја зголемуваат дистрибутивните кутии и три-цевен развод кои овозможуваат автономна работа на секоја поединечна внатрешна единица (дури и во иста просторија едната може да лади, а другата да затоплува).

Предвидениот систем, исто така, работи потполно автоматизирано.

Внатрешните касетни единици (испарувач) максимално се вклопени во ентериерот на објектот, при што не пречат во функцијата на вработените и странките. Предвидено е испарувачите и внатрешната инсталација при експлоатацијата да овозможуваат максимална пристапност за одржување на самите испарувачи, хигиената на внатрешноста во објектот, како и задржување на ниско ниво на шумност.

Филтрите на внатрешните касетни единици потребно е да се чистат со вода минимум два пати во годината, како и повремено хемиско чистење на внатрешноста од касетната единица на барање на договорниот орган.

Внатрешните касетни единици, во зависност од местоположбата по простории сместени се во спуштената таван (тавански) комплетно со соодветна маска, адекватни филтри, кондензни инсталации, потисни и всисни решетки. Дополнителни конструктивни маски (каде е потребно) обезбедуваат сервисен пристап за одржување преку демонтажен панел.

Врската помеѓу топлотните пумпи и испарувачите е едноставна и затскриена. Таа се води на места предвидени за тоа или таму каде што нема предвиден простор се води во самите сидови на објектот, односно во специјални вградени шлицеви за таа намена и спуштената таван. Бакарната цевна мрежа низ која струи топлоносителот (фреон-R 410A или сличен еколошки за експлоатација) е всушност енергетската врска помеѓу топлотните пумпи и испарувачите.

При минимално потребните работни услови во следните минимални гранични рамки:

зимски режим: од - 20C (и на пониски температури) до + 15C

летен режим: од + 46 C до - 5 C

опремата е потребно да ги постигне граничните внатрешни температури:

зимски режим + 24C

летен режим + 14 C

Надворешните единици треба визуелно да се прегледаат, да се утврди дали дошло до некакви физички оштетувања или се собрала прашина и нечистотии на изменувачите, и преглед на вентилаторите на изменувачите.

Носителот на набавката може да ја следи работата на системот за ладење и греење преку соодветната програма за мониторинг и управување.

2. Одржување на системот за топла вода и сончеви колектори.

Системот за подготовка на санитарна топла вода се состои од 6 рамни сончеви колектори со површина од 2,5м² секој, резервоар за топла вода од 1000 литри и пумпна група за циркулација на медиумот кој е мешавина од вода и гликол. Сончевите колектори се монтирани на пета фасада, а резервоарот е сместен во машинската сала на подземното ниво -1. Системот обезбедува санитарна топла вода во поголемиот дел од годината, а во деновите кога не се добива доволно топла вода од сончевите колектори како и во зимскиот период, се вклучува електричниот грејач кој е вграден во резервоарот.

За подготовка на потребната санитарна вода (тушеви, тоалети, кујни и сл.) за целиот објект предвиден е систем со сончеви колектори за затоплување и централен резервоар за санитарна топла вода.

Водоснабдувањето со топла вода е централно со централен бојлер поставен во котларницата на првото подземно ниво и од тука се води хоризонталниот развод под плафонот на истото ниво од кој се издигаат вертикалите за довод и поврат до санитарните потрошувачи. Како и инсталацијата за ладна вода и водоводната инсталација за топла вода е изведена од полипропилен водоводни цевки со дијаметри според хидрауличната пресметка и прописите, стандардите и нормативите за проектирање на ваков вид на инсталации.

2.1 Составни делови и тип на главните компоненти на системот за топла вода.

- Соларно-термички панелен колектор во форма на када со димензии 1228x2125x90 мм за монтажа на кров, модел PK SL CL NL 2.7 SUNSYSTEM - 6 парчиња
- Пумпна група: Wilo ST15/6 ECO-3C (P_{1max}=63W, 1-230V) - 1 парче за циркулација на смесата гликол - вода
- Сет стандарден регулатор за соларно греење – DeltaSol BS Plus
- Експанзиони садови: AQUASYSTEM VSV 50 литри - 2 парчиња
- Сигурносен вентил за над притисок SVW 3/4"- 10bar
- Надворешно топловодно котле со три греачи од 6kW и пумпа како втор изменувач на топлина
- Циркулациони пумпи GRUNDFOS: UPS 25-80N 180, 1x230V, 0.7A, 0.165kW - 2 парчиња за топла вода
- Бојлер SUNSYSTEM модел SON 1000 капацитет 1000литри, работен притисок 8/13бари, работна температура 95/110 C, внатрешен греач од 9kW

3. Одржување на клима коморите во објектот

3.1. Опис на систем за климатизација

За вентилација и климатизација на просторот во објектот, се вградени шест клима комори со соодветен капацитет и довод за свеж воздух. За догревање и ладење на воздухот во коморите се вградени рекуператори со изменувачи со директна експанзија кои се поврзани на надворешни модули од BPB систем кои се сместени на пета фасада. Две клима комори, КК1 и КК6, се

сместени во машинската сала, а четири клима комори (КК2, КК3, КК4 и КК5) се наоѓаат на пета фасада. Клима комора КК1 е наменета за проветрување на просториите на приземје, мезанин и 1 кат. КК2 ги проветрува 2 кат, 3 кат и 4 кат. КК3 е наменета за 5 кат, 6 кат и 7 кат. КК4 е наменета за проветрување на 8 кат, КК5 за 9 кат и КК6 за двете подземни нивоа -1 и -2. Доводот на свеж и отпаден воздух се врши преку поцинковани канали изолирани со термичка изолација со дебелина од 10мм, и изолирани алуминиумски флексибилни црева за приклучок на дистрибутивните елементи, решетки и линиски дистрибутери. Главните каналски вертикали до коморите се водат низ шахтите наменети за машински инсталации на јужната и северната страна, а дел од вертикалите за КК1 се водат низ шахта во просторијата за трокадер. За спречување на ширење на пожар низ системот за вентилација на каналите се монтирани противпожарни електромоторни клапни во сидовите и просториите низ кои минуваат каналите низ различни пожарни зони. За регулација и балансирање на протокот на воздух на поединечни делници од каналите се монтирани регулациони клапни. За заштеда на енергијата при проветрувањето предвидени се шест клима комори и соодветни ротациони рекуператори со потребниот воздушен капацитет. Дистрибуцијата на воздухот (потис) се врши преку воздуховоди, флексибилни црева и регулациони клапни директно врзани за дистрибутивните кутии, додека отсисот се врши со иструјните елементи врзани на истиот начин. Инсталацијата за проветрување предвидува добри услови за пречистување на воздухот, бидејќи конфигурацијата вклучува EU5 филтри на свежиот и отпадниот воздух.

3.2 Опис на системот за вентилација

3.2.1 Вентилација на санитарните јазли

За вентилација на санитарните јазли се монтирани покривни вентилатори со соодветен капацитет. Посебно се монтирани вентилатори за тоалетите. Вентилација на санитарните јазли, соблекувалните и бањите на 9 кат се врши преку кровен вентилатор, а санитарните на подземното ниво -1 се вентилира преку каналски вентилатор кои отпадниот воздух го исфрла на источната страна во просторот помеѓу двете згради.

3.2.2 Вентилација на гаражен простор

За проветрување на гаражата се монтирани два аксијални вентилатори, а каналот за отпаден воздух се води во шахта на јужната страна се до нивото на пета фасада.

3.2.3 Вентилација на дизел агрегат, електро соба, трафостаница и батерии

За проветрување и исфрлање на топлиот воздух од овие простории кои се создава поради дисипација на топлина од уредите, се монтирани аксијални вентилатори во просторијата на дизел агрегат, а во останатите простории се монтирани каналски вентилатори. Во електро соба и во просторијата за батерии се вградени и сплит системи за дополнително ладење на воздухот.

3.2.4. Надпритисок во пожарните скали

Надпритисок во пожарните скали во трите скалишни простора е обезбеден со помош на покривни вентилатори кои го потиснуваат воздухот низ решетките монтирани на секој кат, притоа држејќи надпритисок во скалишните простори. Во подземните нивоа се монтирани аксијални вентилатори за обезбедување надпритисок во долната зона на скалишниот простор.

За преструјување на воздухот и обезбедување на проектните 50Pa во скалишниот простор на ниво на пета фасада се монтирани надпритисни клапни кои го одржуваат бараното ниво на надпритисок а на приземје се монтирани надпритисни жалузини кои вршат преструјување на воздухот од вентилаторите во подземните нивоа.

Со предвидениот систем за парцијално проветрување се обезбедува соодветна вентилација, односно потполно отстранување на отпадниот воздух и замена на истиот со свеж согласно потребите.

НАПОМЕНА: Цените дадени во техничката и финансиската понуда (листа со резервни делови) ќе се користат за евалуација, а при реализација на договорот, договорниот орган го задржува правото одредени ставки со дадените цени да ги искористи во повеќе наврати, а одредени ставки воопшто да не ги искористи. Кај сукцесивните набавки каде има повеќе ставки, може да се случи вкупната цена на понудата како збир на сите ставки да е повисока од износот на обезбедени средства. За овие случаи Договорниот орган наведува дека договорот ќе се склучи до вредноста на обезбедените средства и ќе се троши колку што има средства на располагање и во зависност од потребите.

Прилог 2

Образец на понуда

Врз основа на огласот 21601/2025 објавен од страна на Министерство за Финансии, за Одржување и сервисирање на систем за греење, ладење и вентилација, со спроведување на набавка од Поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА


Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ПЛУС ДОО Скопје

I.2. Контакт информации

- Адреса: КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 22
- Телефон: 0038923118333
- Факс:
- Е-пошта: info@energoplus.com.mk
- Лице за контакт: Владимир Митревски

I.3. Одговорно лице: Владимир Митревски



- Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- Изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- Единствен документ за јавни набавки
- Документ за регистрирана дејност
- Изјава за сериозност
- Техничка понуда
- Финансиска понуда

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ТЕХНИЧКА ПОНУДА

Согласни сме да ви ја понудиме услугата која е предмет на набавка на услуги - Одржување и сервисирање на систем за греење, ладење и вентилација, во се според барањата дефинирани во техничките спецификации.

1	2	3	4
р.б	Опис	Единица мерка	Понуден модел/тип или part number
1	Компресор за надворешна единица тип: HITACHI REFRIGERATING COMPRESSOR Model: E656 DHD-65D2Y; Motor 3f 4P; Power 380/415V-50Hz; Source 380/415V-60Hz; Refrigerant R410A; Oil charge 1.1L; Weight 43kg; date 2017-8; MFG.NO.C5 R00459; Product NO 09954214 „или еквивалентно“	Парче	Компресор за надворешна единица тип: Model: E656 DHD-65D2Y
2	ISPM модул за управување на компресорот HITACHI REFRIGERATING COMPRESSOR Model: E656 DHD-65D2Y; Motor 3f 4P; Power 380/415V-50Hz; Source 380/415V-60Hz; Refrigerant R410A; Oil charge 1.1L; Weight 43kg; date 2017-8; MFG .NO.C5 R00459; Product NO 09954214 „или еквивалентно“	Парче	ISPM модул за управување на компресорот (PCB1 главна електроника и PCB2 инвертер електроника)
3	Кондензна пумпа F120-23 MF013; 220-240V; 50/60Hz; 1.3/1.8W E; 2500/2800 r / m / n; FX Y28; PLD YU15; FUJIK-K1 „или еквивалентно“	Парче	Кондензна пумпа F120-23 MF013

Задолжително се пополнува колона 4.

НАПОМЕНА: При пополнување на колоната 4 од Табелата, понудувачот е потребно прецизно да наведе кој дел го нуди со пополнување на конкретен модел/тип/part number.

Доколку понудувачот понуди еквивалент, потребно е да го наведе конкретниот модел/тип/part number на еквивалентот кој го нуди. Во спротивно понудата ќе се отфрли како неприфатлива.

Доколку економскиот оператор нуди дел кој е еквивалентен од бараниот наведен во техничките спецификации, истиот треба да биде наведен со точен модел/тип/part number за делот при што еквивалентноста треба да ја потврди со ИЗЈАВА дека наведениот дел е еквивалентен на бараниот и истиот одговара на потребите на договорниот орган. Доколку изјавата не биде поднесена заедно со понудата, истата не може да се достави дополнително со што понудата се отфрла за неприфатлива.

Изјавата се доставува заедно со понудата и треба да биде потпишана со валиден дигитален сертификат од економскиот оператор.

НАПОМЕНА: Економскиот оператор ја потпишува со валиден дигитален сертификат и прикачува техничката понуда во моментот на поднесување на понудата како дел од целокупната документација.

Недоставувањето на техничка понуда е основ за отфрлање на понудата.

Дел I Финансиска понуда

Врз основа на огласот 21601/2025 објавен од страна на Министерство за Финансии, за Одржување и сервисирање на систем за греење, ладење и вентилација, со спроведување на набавка од Поедноставена отворена постапка и тендерската документација ја поднесуваме следнава:

Финансиска понуда

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
507300000 -1	Компресор за надворешна единица тип:HITACHI REFRIGERATING COMPRESSOR Model: E656 DHD-65D2Y ; Motor 3f 4P ;Power 380/415V-50Hz ;Source 380/415V-60Hz ;Refrigerant R410A ;Oil charge 1.1L ;Weight 43kg ;date 2017-8 ; MFG .NO.C5 R00459 ; Product NO 09954214 „или еквивалентно“	Парче	1,00	185.000,00	185.000,00	33.300,00	218.300,00
507300000 -1	ISPM модул за управување на компресорот HITACHI REFRIGERATING COMPRESSOR Model: E656 DHD-65D2Y ; Motor 3f 4P ;Power 380/415V-50Hz ;Source 380/415V-60Hz ;Refrigerant R410A ;Oil charge 1.1L ;Weight 43kg ;date 2017-8 ; MFG .NO.C5 R00459 ; Product NO 09954214 „или еквивалентно“	Парче	1,00	125.000,00	125.000,00	22.500,00	147.500,00
507300000 -1	Кондензна пумпа F120-23 MF013 ; 220-240V; 50/60Hz ; 1.3 / 1.8WE ;2500/2800 г / м / н ; FX Y28 ; PLD YU15 ; FUJIK-K1 „или еквивалентно“	Парче	1,00	11.000,00	11.000,00	1.980,00	12.980,00
507300000 -1	Работен час за корективно одржување од 8-16ч	Работен час	1,00	3.000,00	3.000,00	540,00	3.540,00

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
507300000 -1	Работен час за корективно одржување од 16-24ч	Работен час	1,00	4.500,00	4.500,00	810,00	5.310,00
507300000 -1	Работен час за корективно одржување во ноќна смена , викенд и и празници	Работен час	1,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	7.080,00
507300000 -1	Работен час за испитување и проверка на опрема со цел дијагностицирање на постоечки дефект	Работен час	1,00	1.500,00	1.500,00	270,00	1.770,00
				Вкупно	336.000,00 ден	60.480,00 ден	396.480,00 ден

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: **336.000,00 (триста триесет и шест илјади денари)** денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува **60.480,00** денари.

I.1 Го прифаќааме начинот на испорака утврден во тендерската документација.

I.2 Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

I.3 Нашата понуда важи за период утврден во тендерската документација.

I.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќааме условите предвидени во тендерската документација.

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.